

## TEHNOLOGI KI KARAKTERISTIKI NA SORTITE V 0514, V 0454 I PVH 19 PROIZVEDENI VO RAZLIČNI REONI VO R. BUGARIJA

**Vi ol eta Ni kol ova**  
*Institut za tutun i tutunski prerabotki - Plovdiv v*

### VOVED

Posledni ve godini se pogoljemo je proizvodstvoto na amerikanski blende cigari, a so toa i potrošnja uva-kata na tutun od tipot virxinijska. Vo načinata država proizvodstvoto na ovoj tip tutun ne gi zadovoljava potrebitenacigarnite fabriki, poradi čto najgoljemi ot del se uvezuva odnadvor. Ova ja nametnuva potrebata od postojano proučuvanje na kvalitetni te karakteristiki na virxinijski te sorti koji se proizveduваат kaj nas.

Poradi postojni te sovremeni uslovi vo tutunoprovodstvoto kaj nas, se vrati i sadewe na novi sorti i poefektno reoni rawe i se zabelječi uva povisok interes na proizvoditelji te za tipovi te tutun nameneti za izvoz kako i proučuvanje na

močnost za grupi rawe na proizvedeni te tutuni od dadeni reoni spored nivni te kvalitetni karakteristiki.

Trgnuvajќi od soznanieto deka nadvremenite faktori i maat goljemo vlijani e vrz fizički te i tehnologici te pokazateli na proizvedeni ot tutun, se nametnuva potreba da postojano proučuvanje po rekolti (5).

Toa vsučnost sozдава prepostavka za formirane na kvalitetni klasi spored barawata na cigarnata industrija i sozдавање на pogoljemi ednotipni parti i tutun.

Cel na ova i spisuvanje da se odredit tehnologici te karakteristiki na virxinijski te sorti (PVH 19, V 0514 i V 0454) proizvedeni vorazlični proizvodni reoni.

### MATERIALI I METODI NA RABOTA

Proučuvanata se napraveni vo 2005 godina so najmasovno proizveduvani te sorti od tipot virxinijska i toa: V 0514, V 0454 i PVH 19.

Zapadna obrabotka na dobi eni te rezultati od eksperimentata i degustacionata ocenka, kako i od metodskogledna toka se nametna potrebata od oddelno razgleduvanje na rezultati te za reoni te na jučna (Stara Zagora, Jamboj, Prvomaj i Pazarishki) i severna Bugarija (Kozloduj, Belasitsa i Opaka). Tutuni te se zemeni direktno od suvenicite na tutunoprovodstvoto i te. Probit se forme rani od sredni ot berben pojas "S" koj go opфајa karakteristiki -ni ot i najkvalitetni materijal za tipot.

Analizi rani se sl. edni ve osnovni pokazateli za kvalitet:

1. Hemiski sostav na tutunot:

ni kotin, reducirani {ejeri, ukupen azot i pepel.

Ispisuvanata se izvrši ja posledniv metodi:

- 1.1. Ni kotin, % - ISO 15152.
- 1.2. Reducirani {ejeri, % - ISO 15154.

1.3. Ukupen azot, % - BDS 15836 -88.

1.4. Pepel, % ISO 2817

Analizi se vrati eni vo dve povtorevanja so po dve paralelni probi.

2. Hemiski sostav na -adot: katrani mg/cig i ni kotin mg/cig.

Opredeluvaweto na sostavot na tutunski ot -ad se vrati i so izvedeni regresi vni zavi snosti pomebu sostavot na tutunot i tutunski ot -ad po metodot na Popova i Vorjiev.

3. Spektrofotometrijska ocenka na tutunot - se vrati i so opredeluvanje na di-skretni te rezultati na apsorbancata na vo-

ден раствор (екстракт) од тутунот во UV делот на спектарот во дијапазон од 220 - 550 nm по метод разработен од \узелев и Монахова (2). За прверка на статистичката значајност на разлики (Studentов показател, прикаан е следујујќи - "Оценка на средна разлика помеѓу извадоците од генерални цели ини "сврзани во парови" (3). При анализира спектрофотометар, мерената за секоја проба се направени при  $n = 14$ . Во тој случај вредноста во таблициата ( $t_{st}$ ) е иста и е еднаква на 2,16 највишата веројатност  $\alpha = 0,05$  и 3,01 за  $\alpha = 0,01$  за  $k = n - 1$  степени на слобода. Заклучокот е кое се направени за постојаните и непостојаните разлики се засноваат на предходно утврдени те вредности за  $t$  и  $t_{st}$  за секој одделен случај при споредувавање на парови. Кога  $t_{\phi} > t_{st}$ , разлики се веродостојни и обратно.

4. Експерцка оценка е извршена од комишијата, со соодветно кодиравање на пробите. Искористени се методите за директно рангирање и индиректни методи (на парови). Пресметан е кофициент на согласување по Кендал, со прверка за статистичката значајност на истиот (1). При споредувавање само

на две проби, статистичката прверка бидејќи е направена според критериумот "критичен број на односи" (KBO).

5. Дегустацијата оценка е извршена од дегустаторите комишијата највишата најниска и како и при експерцката оценка.

6. Комплексната оценка на квалитет и тетот е извршена врз база на основниот показател и за квалитет и тетот (хемиските состави на тутунскиот раздели, експерцка и дегустацијата оценка). Секоја проба е рангирана врз основа на вредноста на соодветниот показател, во зависност од неговото поизвестување и негативната знаења за квалитет. Пробите со највишата соодветност добиваат ранг 1, а останатите проби се редат според намалувавето на вредноста. За овие показатели предходно е определен "кофициент на значајност" од експерцката комишијата. Крајната оценка формирајќи се помошно "индекс на квалитет", кој извршува комплексниот карактеризирање на квалитет и тетот на соодветната проба. Понатешката вредност на индексот на квалитет е показател за повисок квалитет.

## РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Хемиските својства на испитувани тутуни од реоните на јужна Бугарија се презентирани во Табел 1.

Основниот показател и хемиските от состав според кои се оценува квалитет и тетот на тутунот се: содржината на натријум, редукционите и оксидантни соодносите азот/натурални котии и редукциони/натриумот.

Poznato е дека содржината на натријум не треба да биде повисока од 1,8%, соодносот на вкупен азот/натурални котии во граници те од 0,6 до 1,0, содржината на редукционите/оксидантни соодносите азот/натурални котии/натриумот да има подобар вредност помеѓу 7 и 12. Ваквиите својства се карактеристични за квалитета на тутуните и даваат поголема и збала антраканост на пушачкиот сировина.

Според добиените резултати, сортата V 0514 одгледувана во реоните на Стара Загора и Првомај не покажува изразени разлики.

Истата сорта во реонот Јамбол се карактеризира со најнишката содржина на натријум, највисокиот сооднос азот/натриум, а како резултат на тоа соодносот редукционите/оксидантни соодносите азот/натриумот не се највишите соодносот вредност.

Највисок е и соодносот вкупен азот/

натријум, т.е. оваа проба има најнеподобрени хемиски состави во споредба со останатите.

Од табелата се гледа дека сортата V 0454 покажува определена предност за реонот Пазарџик и Јамбол, кои имаат показатели кои себли исклучително карактеристични за тетот виражнијата. Тутунот од останатите реони - Стара Загора и Првомај покажателите имаат карактеристични за тетот виражнијата за полнење.

Сортата PVH 19 има вредности во подобри вредности во реонот Јамбол. Како и тоа се гледаат резултатите, тие се сопствено најдобри, соодносно соодветни на оните кои се усвоени како типични за тетот виражнијата тутуни. Во останатите случаји тутуните се карактеризираат со хемиските состави типично за тетот виражнијата.

Најнискиот сооднос азот/натриум во корелацијата со натријумот во тутунот.

Катранот во азотот како испитуваниот сорт од сите реони има однос на изразеност, со исклучување на сортата V 0454 од Пазарџик.

Податоците за хемиските состави на тутунот произведен во реоните на Северна Бугарија се презентирани во Табел 2.

Tabel a 1. Hemi ski pokazatel i na sorti te: V 0514, V0454 i PVH 19 proi zvedeni vo razl i ~ni reoni na Ju` na Bugarija

Table 1 Chemical characteristics of varieties V 0514, V0454 i PVH 19 grown in various regions of Southern Bulgaria

| Показатели<br>Index   | V 0514               |                  |                 | V 0454               |                  |                 |                 | PVH 19               |                  |                 |                 |
|---|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|   | Ст. Заг.<br>St. Zag. | Јамбол<br>Jambol | Прв-ј<br>Prv -j | Ст. Заг.<br>St. Zag. | Јамбол<br>Jambol | Прв-ј<br>Prv -j | Паз-к<br>Paz -k | Ст. Заг.<br>St. Zag. | Јамбол<br>Jambol | Прв-ј<br>Prv -j | Паз-к<br>Paz -k |
| 1. Хемиски состав на тутунот % Chemical composition of tobacco  |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                 |                      |                  |                 |                 |
| Никотин Nicotine  | 1.39                 | 1.23             | 1.58            | 1.40                 | 1.79             | 0.85            | 1.81            | 1.16                 | 2.43             | 1.17            | 1.35            |
| Ред. шекери Red.sugars  | 21.60                | 27.10            | 22.80           | 21.60                | 19.60            | 21.70           | 17.50           | 20.30                | 15.70            | 22.90           | 13.30           |
| Ред. шеќ./н-н Red.sugars/ Nicotine                              | 15.54                | 22.03            | 14.43           | 15.43                | 10.95            | 25.53           | 9.67            | 17.50                | 6.46             | 19.57           | 9.85            |
| Вкупен азот Total N   | 1.55                 | 1.75             | 1.63            | 1.72                 | 1.70             | 1.49            | 1.78            | 1.75                 | 2.27             | 1.42            | 2.11            |
| Вкуп. азот/н-н Total N/Nicotin                                  | 1.12                 | 1.42             | 1.03            | 1.23                 | 0.95             | 1.75            | 0.98            | 1.51                 | 0.93             | 1.21            | 1.56            |
| Пепел Ashes   | 12.06                | 11.19            | 11.87           | 11.63                | 13.95            | 12.10           | 13.17           | 11.78                | 12.74            | 13.13           | 14.01           |
| Калиум Kalium   | 1.87                 | 2.11             | 1.97            | 1.54                 | 1.50             | 2.22            | 2.59            | 1.97                 | 2.19             | 1.93            | 1.82            |
| Хекс. екстр.  | 5.33                 | 3.54             | 5.76            | 5.08                 | 6.00             | 4.75            | 6.89            | 5.23                 | 5.34             | 4.55            | 6.51            |
| 2. Хемиски состав на чадот mg/cig Chemical composition of smoke |                      |                  |                 |                      |                  |                 |                 |                      |                  |                 |                 |
| Никотин Nicotin   | 1.10                 | 0.97             | 1.26            | 1.10                 | 1.45             | 0.70            | 1.47            | 0.92                 | 2.14             | 0.92            | 1.06            |
| Катрани Tar   | 18.38                | 19.29            | 18.65           | 18.43                | 18.50            | 18.36           | 21.59           | 18.38                | 18.51            | 18.50           | 19.30           |

Tabel a 2. Hemi ski pokazatel i na tutuni te od ti pot vi rxi ni ja od reoni te na Severna Bugarija

Table 2 Chemical characteristics of Virginia tobaccos grown in the regions of North Bulgaria

| Показатели<br>Index   | V 0514                       |                            | V 0454                   |                              |                          | PVH 19                       |                            |  |
|---|------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|--|
|   | Бела Слатина<br>Bela Slatina | Опака Орака<br>Opaka Oraka | Козло- дуј<br>Kozlo- duj | Бела Слатина<br>Bela Slatina | Козло- дуј<br>Kozlo- duj | Бела Слатина<br>Bela Slatina | Опака Орака<br>Opaka Oraka |  |
| 1. Хемиски состав на тутунот % Chemical composition of tobacco  |                              |                            |                          |                              |                          |                              |                            |  |
| Никотин Nicotine  | 1.45                         | 0.72                       | 1.70                     | 1.34                         | 1.85                     | 0.86                         | 1.93                       |  |
| Ред. шекери Red.sugars  | 17.60                        | 27.50                      | 9.94                     | 21.40                        | 15.40                    | 25.40                        | 20.80                      |  |
| Ред. шеќ./н-н Red.sugars/ Nicotine                              | 12.14                        | 38.19                      | 5.85                     | 15.97                        | 8.32                     | 29.53                        | 10.78                      |  |
| Вкупен азот Total N   | 1.72                         | 1.39                       | 2.14                     | 1.71                         | 2.14                     | 1.63                         | 1.82                       |  |
| Вкуп. азот/н-н Total N/Nicotin                                  | 1.19                         | 1.93                       | 1.26                     | 1.28                         | 1.16                     | 1.90                         | 0.94                       |  |
| Пепел Ashes   | 12.97                        | 11.29                      | 15.29                    | 11.76                        | 13.99                    | 11.10                        | 12.77                      |  |
| Калиум Kalium   | 1.96                         | 1.28                       | 1.64                     | 1.22                         | 1.28                     | 1.44                         | 1.62                       |  |
| Хекс. екстр.  | 5.68                         | 2.71                       | 4.60                     | 4.63                         | 4.16                     | 3.98                         | 4.67                       |  |
| 2. Хемиски состав на чадот mg/cig Chemical composition of smoke |                              |                            |                          |                              |                          |                              |                            |  |
| Никотин Nicotin   | 1.15                         | 0.63                       | 1.37                     | 1.06                         | 1.51                     | 0.71                         | 1.59                       |  |
| Катрани Tar   | 18.58                        | 23.05                      | 18.65                    | 19.04                        | 19.61                    | 19.64                        | 18.61                      |  |

Sortata V 0514 od Bela Slatina ima podobro izbalansi hemski sostav. Ista sorta provauva su{ testvena razlika odgl eduvana vo reonot na Opaka.

Sortata V 0454 od reoni te na Kozloduj i Bela Slatina spored hemski ot sostav mo`e da se tretira kako pol ne`.

Sortata PVH 19 odgl eduvana vo

reonot na Opaka dava zna~i tel no podobri rezultati koi se bliski do svojstvata karakteristiki ~ni za ti pot vi rxi ni ja. Ista sorta odgl eduvana vo reonot na Bela Slatina se odlikuva so najlo{ i hemski svojstva.

Ni koton not vo ~adot na cigarete ja ima i stata zavisnost kako i ni koton not vo tutunot. Ne e zabel e` ana su{ testvena

razlika na tuvo soderjata na katrani, so i skl uok na sortite V 0514 i Opaka (23,05 mg/cig).


Op{ta e ocenkata deka hemi ski ot sostav na i spisuvani te sorti vo različni te reoni e skoro ednakov so op{ti te vrednosti so koi se karakteri zi raat bugarski te vi rxi ni ski tutuni. So podobar hemi ski sostav blizok do onoj {to e tipičen za vitexni jata

se odlikuvaat sortite V 0454 od Pazarxik i Jambol i sortata PVH 19 od Jambol i Opaka.

Spektralna analiza e napravena na istiot na-in kako i pri ocenkata na hemi ski ot sostav.

Na Graf i kon 1, 2 i 3 se predstaveni rezultati te od spisuvani te sorti vo reonite na Ju` na Bugarija, a na Graf i konite 4, 5 i 6 za severna Bugarija.


Graf i kon 1. Spektar na opferjave na sortata V 0514 od reonite na Ju` na Bugarija



Sortite - V 0454 i V 0514 (Graf i kon 1 i 2) odgleduvani vo različni reoni na Ju` na Bugarija poka` uvaat ednorodnost na kvalitetot. Za sortata V 0514 e utvrdena

verodostojna razlika pomeđu Stara Zagora i Jambol ( $t_{\phi} = 3,62$ ), kako i pomeđu Stara Zagora i Prvomaj ( $t_{\phi} = 8,04$ ). Pomeđu reonite Jambol i Prvomaj nema verodostojna razlika ( $t_{\phi} = 0,11$ ).

Graf i kon 2. Spektar na opferjave na sortata V 0454 od reonite na Ju` na Bugarija




Za sortata V 0454 (Graf i kon 2) postoi verodostojna razlika među reonite na Stara Zagora i Jambol ( $t_{\phi} = 3,51$ ), a vo drugi te reoni ne e zabeljaka razlika.


Podobri rezultati se dobijeni od

sortata PVH 19 (Graf i kon 3). Utvrdeno e deka i ma verodostojna razlika među sporedbeni te reoni, so i skl uok na Stara Zagora koja se razlikuva kako od Prvomaj ( $t_{\phi} = 7,96$ ), tako i od Jambol ( $t_{\phi} = 2,60$ ).

Graf i kon 3. Spektar na opf a}awe na sortata PVH 19 od reoni te na Ju` na Bugari ja




Graf i kon 4. Spektar na opf a}awe na sortata V 0514 od reoni te na Severna Bugari ja




Kaj sorti te V 0514 i V 0454 (Graf i kon 4 i 5) konstati rana e verodostojna razl i ka za reoni te na Bel a Sl atina i Opaka ( $t_{\phi} = 3,01$ ), a nema razl i ka za Bel a Sl atina i Kozl oduj ( $t_{\phi} = 13,41$ ).

Sortata PVH 19 (Graf i kon 6) poka` uva varodostojna razl i ka samo vo reoni te na Kozl oduj i Bel a Sl atina ( $t_{\phi} = 2,72$ ), dodeka vo ostanati te reoni ne postoi razl i ka.

Graf i kon 5. Spektar na opf a}awe na sortata V 0454 od reoni te na Severna Bugari ja



Graf i kon 6. Spektar na opferawe na sortata PVH 19 od reoni te na Severna Bugarija



Ekspertska ocenka - Rezultati te od ekspertska ocenka na probi te od oddelni reoni na ju` na Bugarija se prezentirani vo Tabela 3.

Za sporedba e i skori steni ndi rektini ot metod (na parovi). Soglasnosta vo ocenki te na velenovi te na Komi si jata e opredelena spored koeficijent na soglasnost po

Tabela 3 - Ekspertska ocenka na prou~uvani te sorti od Ju` na Bugarija  
Table 3 Expert assessment of investigated varieties in southern Bulgaria

| Експерт -и                        | V 0514                 |                  |                    |                       |
|-----------------------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
|                                   | C. Загора<br>S. Zagora | Јамбол<br>Jambol | Првомај<br>Prvomaj |                       |
| 1                                 | 2                      | 3                | 1                  |                       |
| 2                                 | 3                      | 2                | 1                  |                       |
| 3                                 | 2                      | 3                | 1                  |                       |
| 4                                 | 1                      | 2                | 3                  |                       |
| 5                                 | 2                      | 1                | 3                  |                       |
| <b><math>\Sigma X_{ij}</math></b> | 10                     | 11               | 9                  |                       |
| d                                 | 0                      | 1                | -1                 |                       |
| $d^2$                             | 0                      | 1                | 1                  |                       |
| Коef. на одн. на ранг.            | 0.33                   | 0.37             | 0.3                |                       |
| Кофициц. на ранг.                 | 0.9                    | 0.82             | 1                  |                       |
| Подредување                       | <b>2</b>               | <b>3</b>         | <b>1</b>           |                       |
| Експерт -и                        | V 0454                 |                  |                    |                       |
|                                   | C. Загора<br>S. Zagora | Јамбол<br>Jambol | Првомај<br>Prvomaj | Пазарџик<br>Pazardjik |
| 1                                 | 4                      | 2                | 1                  | 3                     |
| 2                                 | 3                      | 1                | 4                  | 2                     |
| 3                                 | 2                      | 1                | 3                  | 4                     |
| 4                                 | 3                      | 2                | 4                  | 1                     |
| 5                                 | 2                      | 1                | 4                  | 3                     |
| <b><math>\Sigma X_{ij}</math></b> | 14                     | 7                | 16                 | 13                    |
| d                                 | 1.5                    | -5.5             | 3.5                | 0.5                   |
| $d^2$                             | 2.25                   | 30.25            | 12.25              | 0.25                  |
| Коef. на одн. на ранг.            | 0.28                   | 0.14             | 0.32               | 0.26                  |
| Кофициц. на ранг.                 | 0.5                    | 1                | 0.44               | 0.54                  |
| Подредување                       | <b>3</b>               | <b>1</b>         | <b>4</b>           | <b>2</b>              |
| Експерт -и                        | PVH 19                 |                  |                    |                       |
|                                   | C. Загора<br>S. Zagora | Јамбол<br>Jambol | Првомај<br>Prvomaj | Пазарџик<br>Pazardjik |
| 1                                 | 1                      | 4                | 2                  | 3                     |
| 2                                 | 1                      | 4                | 3                  | 2                     |
| 3                                 | 1                      | 3                | 2                  | 4                     |
| 4                                 | 1                      | 3                | 2                  | 4                     |
| 5                                 | 1                      | 2                | 3                  | 4                     |
| <b><math>\Sigma X_{ij}</math></b> | 5                      | 16               | 12                 | 17                    |
| d                                 | -7.5                   | 3.5              | -0.5               | 4.5                   |
| $d^2$                             | 56.25                  | 12.25            | 0.25               | 20.25                 |
| Коef. на одн. на ранг.            | 0.1                    | 0.32             | 0.24               | 0.34                  |
| Кофициц. на ранг.                 | 1                      | 0.31             | 0.42               | 0.29                  |
| Подредување                       | <b>1</b>               | <b>3</b>         | <b>2</b>           | <b>4</b>              |

Kendal, a negovata zna~ajnost spored kriteriumot za statisti~ka zna~ajnost po Fi{er.

Za sortata V 0514, rezul tati e od ekspertska komisi ja poka~ uvaat deka ne postoi sogl asnost, spored { to i rangi raweto od ovaa komi si ja ne mo`e da bi de zemeno predvi d. I meno, spored nadvore{ ni te kval i tetni pri znaci nema i zrazeni razl i ki kaj sporeduvani te probi.

Kaj sortata V 0454 nema razl i ki me|u probi te.

Pri sporedba na rezul tati te od ovi e dve sorti se zabel e` uva deka postoi zna~i -

tel na i zedna~enost na vi rxi ni jata odgl eduvana vo razl i ~ni reoni na ju` na Bugari ja.

Kaj sortata PVH 19 (Tabel a 3) podreduvaweto e napraveno kako { to sl eduva: spored ekspertska ocenka najdobri se tutuni te od Stara Zagora, potoa sl eduvaat od Prvomaj, Jambol i Pazarxi k.

Utvrdena e i sogl asnosta na ocenki te i zna~ajosta na i sti te spored koe e napraveno i ova podreduvawe.

Za reoni te na severna Bugari ja podreduvaweto na probi te spored nadvore{ ni te kval i tetni pri znaci e pretstaveno vo Tabel a 4.

Tabel a 4 - Ekspertska ocenka na prou~uvani te sorti od Severna Bugari ja  
Table 4 Expert assessment of investigated varieties in northern Bulgaria

| Експерт -и             | V 0514                   |                          | V 0454               |                          |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
|                        | Б. Слатина<br>B. Slatina | Опака<br>Opaka           | Козлодуј<br>Kozloduj | Б. Слатина<br>B. Slatina |
| 1                      | +                        | -                        | -                    | +                        |
| 2                      | +                        | -                        | +                    | -                        |
| 3                      | +                        | -                        | -                    | +                        |
| 4                      | +                        | -                        | -                    | +                        |
| 5                      | +                        | -                        | -                    | +                        |
| КЧО                    | 2.24                     |                          | 1.34                 |                          |
| Подредување            | 1                        | 2                        | 1.5                  | 1.5                      |
| Експерт -и             | PVH 19                   |                          |                      |                          |
|                        | Козлодуј<br>Kozloduj     | Б. Слатина<br>B. Slatina | Опака<br>Opaka       |                          |
| 1                      | 3                        | 2                        | 1                    |                          |
| 2                      | 3                        | 1                        | 2                    |                          |
| 3                      | 3                        | 1                        | 2                    |                          |
| 4                      | 3                        | 2                        | 1                    |                          |
| 5                      | 3                        | 2                        | 1                    |                          |
| <b>Σ Xij</b>           | 15                       | 8                        | 7                    |                          |
| d                      | 5                        | -2                       | -3                   |                          |
| d <sup>2</sup>         | 25                       | 4                        | 9                    |                          |
| Коеф. на одн. на ранг. | 0.5                      | 0.27                     | 0.23                 |                          |
| Коефиц. на ранг.       | 0.47                     | 0.88                     | 1                    |                          |
| Подредување            | 3                        | 2                        | 1                    |                          |

Za sortata V 0514 e utvrdeno postoewe na razl i ki . Za dvata reona (Bel a Sl ati na i Opaka), so verodostojni razl i ki i so podobri pokazatel i za kval i tetot se odl i -kuva reonot na Bel a Sl ati na (KBO = 2,24).

Za sortata V 0454 vo reoni te na Kozl oduj i Bel a Sl ati na spored ekspertska ocenka ne e utvrdena sogl asnost na rezul tati te t.e. spored nadvore{ ni te pokazatel i za kval i tetot Komi si jata ne utvrdila postoeewe na razl i ki .

Vrz osnova na rezul tati te od dvete sorti op{ te zakl u~okot deka postoi zna~ajna i zedna~enost na ovoj tip tutun, so

i skl u~ok na sortata V 0514, za dvata reona na Severna Bugari ja (Bel a Sl ati na i Opaka).

Kaj sortata PVH 19 (Tabel a 4) podreduvaweto e napraveno kako { to sl eduva: najdobar e tutunot od reonot na Opaka, pa sl eduva onoj od Bel a Sl ati na i Kozl oduj. Utvrdena e sogl asnost na ocenki te i zna~ajosta na i sti te, spored koi se pravi i ova podreduvawe ( $W = 0,76$ ;  $F_{\phi} = 12,67$ ;  $F_t = 5,32$ ;  $f_1 = 1,6$ ;  $f_2 = 6,4$ ).

Vo Tabel a 5 se dadeni vrednosti te od statisti~ka obrabotka na podatoci te, koi se dadeni pogore kako kriteriumi i koeficienti .

Табела 5. Експерсka оценка - статистички критериуми за усогласеност и значимост на резултатите

Table 5 Expert assessment - statistical criteria for compliance and significance of the results

| Реон<br>Region                        | Критичен број<br>на односи<br>(КБО)<br>Critical number<br>of relations | Коефициент<br>на согласност<br>W<br>Compliance<br>coefficient<br><b>V 0514</b> |       |       | Критериум на Фишер<br>(F)<br>Fisher's criteria |       |
|---------------------------------------|--|--|-------|-------|--|-------|
|                                       |  |  | $f_1$ | $f_2$ | $F_\phi$                                       | $F_t$ |
| Јужна Бугарија<br>Southern Bulgaria   | -  | 0.04   | -     | -     | -  | -     |
| Северна Бугарија<br>Northern Bulgaria | 2.24   | -  | -     | -     | -  | -     |
| <b>V 0454</b>                         |  |  |       |       |  |       |
| Јужна Бугарија<br>Southern Bulgaria   | -  | 0.36   | -     | -     | -  | -     |
| Северна Бугарија<br>Northern Bulgaria | 1.34   | -  | -     | -     | -  | -     |
| <b>PVH 19</b>                         |  |  |       |       |  |       |
| Јужна Бугарија<br>Southern Bulgaria   | -  | 0.71   | 2.6   | 10.4  | 9.79   | 3.82  |
| Северна Бугарија<br>Northern Bulgaria | -  | 0.76   | 1.6   | 6.4   | 12.67  | 5.32  |

За sortata V 0514 (Tabel a 6), не постојат разлики во пучаките својства на tutunot od različni te reoni (KBO = 0,25). I stoto se odnesuва i za sortata V 0454 kaj KBO = 0,35.

Degustacionata оценка e направена na istiot начин како и при експертската оценка. Dobi eni te rezulatati za prouuvuvani te sorti od severna Bugarija se dadeni vo Tabel a 7.

Za sortata PVH 19 od reonite на ју` на Bugarija  $W = 0,51$ ;  $F_\phi = 5,2$ ;  $F_t = 3,52$ ;  $f_1 = 2,67$ ;  $f_2 = 13,35$ , i e na graniča na imawet i i nemawet sogl asnost. Ako se zeme deka i ma sogl asnost, toga{ podreduvaweto e: Stara Zagora, Jambol, Pazaraki i Prvomaj.

Za sorti te V 0514, V 0454 i PVH 19 odgl eduvani vo severna Bugarija ne se najdeni razliki vo pучаките својства na tutunot.

**Kompleksna оценка.** Kako { то бе{ e i zneseno vo metodot na rabota, kvalitet tetnata оценка e i zvr{ena vrz baza na osnovni te pokazateli za kvalitet, objektivni hemiski i fizikalni pokazateli i organoleptici ~ko opredeluvawe (ekspertiza i degustacija).

Rangi raweto na pokazateli te e vrz baza na dobi eni te podatoci za soodvetni te sorti (pozitivno ili negativno), vo zavisnost od kvalitetot.

Opredeluvaweto na koeficijentot na zna~ajnost (kако rangi rawe) na pokaza-

tel i te vkl u~eni vo kompleksnata оценка бе{e направено од експерсka комисија, a dobi eni te rezulatati se sledni te: ni kotin 0,20; ukupen azot/ni kotin 0,18; reduciraki {e}eri/ni kotin 0,12; katrani 0,10; specifiteten obem 0,05; експерсka оценка 0,10; degustaciona оценка - 0,25. Po rangi raweto, presmetane i indeksot za kvalitet na soodvetnata sorta.

Poradi ednorodnosti na rezulatati te, gi prezentiраме само podatoci te za sortata PVH 19 za reonite од ју` на Bugarija (Tabel a 8).

Od podatoci te za kompleksnata оценка se gleda deka sortata PVH 19 odgl eduvana vo ју` на Bugarija e najdobra vo reonot na Jambol, a potoa vo Stara Zagora, Pazaraki i Prvomaj. I stota sorta, odgl eduvana vo severna Bugarija i ma najdobri svojstva vo reonot na Opaka, a potoa vo Kozlодуй и Bela Slatina.

Podreduvaweto na sorti te vrz baza na dobi eni ot indeks za kvalitet e prestatveno vo Grafikon 7 (ју` на Bugarija) i Grafikon 8 (severna Bugarija).

Sortata V 0514 odgl eduvana vo ју` на Bugarija e so podobar kvalitet vo reonot na Prvomaj vo sporedba со Stara Zagora i Jambol.

Sortata V 0454 odgl eduvana vo severna Bugarija e podobra za reonot na Bela Slatina, a sortata V 0454 za Kozlодуй (Grafikon 8).

Tabel a 6. Degustaci ona ocenka na prou~uvani te sorti od Ju` na Bugari ja  
 Table 6 Taste estimation of investigated varieties in southern Bulgaria

| Дегустатори - i<br>Degustators | V 0514                 |                  |                    |
|--------------------------------|------------------------|------------------|--------------------|
|                                | C. Загора<br>S. Zagora | Јамбол<br>Jambol | Првомај<br>Prvomaj |
| 1                              | 3                      | 1                | 2                  |
| 2                              | 1                      | 3                | 2                  |
| 3                              | 1                      | 2                | 3                  |
| 4                              | 1                      | 2                | 3                  |
| 5                              | 1                      | 3                | 2                  |
| 6                              | 2                      | 1                | 3                  |
| <b>Σ Xij</b>                   | 9                      | 12               | 15                 |
| d                              | -3                     | 0                | 3                  |
| d <sup>2</sup>                 | 9                      | 0                | 9                  |
| Коef. на одн. на ранг.         | 0.25                   | 0.33             | 0.42               |
| Коefиц. на ранг.               | 1.00                   | 0.75             | 0.60               |
| Подредување Rank               | <b>1</b>               | <b>2</b>         | <b>3</b>           |
| Дегустатори - i<br>Degustators | V 0454                 |                  |                    |
|                                | C. Загора<br>S. Zagora | Јамбол<br>Jambol | Првомај<br>Prvomaj |
| 1                              | 1                      | 2                | 4                  |
| 2                              | 3                      | 4                | 1.5                |
| 3                              | 2                      | 1                | 4                  |
| 4                              | 2                      | 1                | 4                  |
| 5                              | 2                      | 1                | 4                  |
| 6                              | 3                      | 2                | 4                  |
| <b>Σ Xij</b>                   | 13                     | 11               | 21.5               |
| d                              | -2                     | -4               | 6.5                |
| d <sup>2</sup>                 | 4                      | 16               | 42.25              |
| Коef. на одн. на ранг.         | 0.22                   | 0.18             | 0.36               |
| Коefиц. на ранг.               | 0.85                   | 1.00             | 0.51               |
| Подредување Rank               | <b>2</b>               | <b>1</b>         | <b>4</b>           |
| Дегустатори - i<br>Degustators | PVH 19                 |                  |                    |
|                                | C. Загора<br>S. Zagora | Јамбол<br>Jambol | Првомај<br>Prvomaj |
| 1                              | 1                      | 2                | 3.5                |
| 2                              | 1.5                    | 3.5              | 3.5                |
| 3                              | 1                      | 2                | 3.5                |
| 4                              | 1                      | 3                | 3                  |
| 5                              | 1                      | 2                | 3                  |
| 6                              | 3                      | 1                | 4                  |
| <b>Σ Xij</b>                   | 8.5                    | 13.5             | 20.5               |
| d                              | -6.5                   | -1.5             | 5.5                |
| d <sup>2</sup>                 | 42.25                  | 2.25             | 30.25              |
| Коef. на одн. на ранг.         | 0.14                   | 0.23             | 0.34               |
| Коefиц. на ранг.               | 1.00                   | 0.63             | 0.41               |
| Подредување Rank               | <b>1</b>               | <b>2</b>         | <b>4</b>           |


Tabela 7 - Degustaciona ocenka na proučuvani te sorti od severna Bugarija  
Table 7 Taste estimation of investigated varieties in northern Bulgaria

| Дегустатори - i<br>Degustators | V 0514                   |                          | V 0454               |                          |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
|                                | Б. Слатина<br>B. Slatina | Опака<br>Opaka           | Козлодуј<br>Kozloduj | Б. Слатина<br>B. Slatina |
| 1                              | -                        | +                        | -                    | +                        |
| 2                              | -                        | +                        | +                    | -                        |
| 3                              | +                        | -                        | -                    | +                        |
| 4                              | -                        | +                        | +                    | -                        |
| 5                              | -                        | +                        | -                    | +                        |
| 6                              | -                        | +                        | +                    | -                        |
| КЧО                            | 1.63                     |                          | 0                    |                          |
| Подредување Rank               | 1.5                      | 1.5                      | 1.5                  | 1.5                      |
| Дегустатори - i<br>Degustators | PVH 19                   |                          |                      |                          |
|                                | Козлодуј<br>Kozloduj     | Б. Слатина<br>B. Slatina | Опака<br>Opaka       |                          |
| 1                              | 1                        | 3                        | 2                    |                          |
| 2                              | 3                        | 2                        | 1                    |                          |
| 3                              | 1                        | 3                        | 2                    |                          |
| 4                              | 1                        | 2                        | 3                    |                          |
| 5                              | 3                        | 2                        | 1                    |                          |
| 6                              | 1                        | 3                        | 2                    |                          |
| $\Sigma X_{ij}$                | 10                       | 15                       | 11                   |                          |
| d                              | -2                       | 3                        | -1                   |                          |
| $d^2$                          | 4                        | 9                        | 1                    |                          |
| Коef. на одн. на ранг.         | 0.28                     | 0.42                     | 0.31                 |                          |
| Коефиц. на ранг.               | 1.00                     | 0.67                     | 0.91                 |                          |
| Подредување Rank               | 1                        | 3                        | 2                    |                          |


Tabela 8 - Kompleksna ocenka na sortata PVH 19 od različni reoni na jug i severna Bugarija  
Table 8 Complex assessment for the variety PVH 19 grown in various region of southern and northern Bulgaria

| Показатели<br>Index                   | Јужна Бугарија Southern Bulgaria   |                  |                    |                       |                                      |  |                          |                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|--------------------|
|                                       | Рангитање на пробите<br>Ranking    |                  |                    |                       | Коефициент<br>на зависност           | Квалитетен индекс на сортата<br>Quality index of the variety |                          |                    |
|                                       | С. Загора<br>S. Zagora             | Јамбол<br>Jambol | Првомај<br>Prvomaj | Пазарџик<br>Pazardjik |                                      | С. Загора<br>S. Zagora                                       | Јамбол<br>Jambol         | Првомај<br>Prvomaj |
| Никотин Nicotine %                    | 3.5                                | 1                | 3.5                | 2                     | 0.20                                 | 0.70   | 0.20                     | 0.70               |
| Вкуп. азот/н-н<br>Total N/Nicotin     | 3                                  | 1                | 2                  | 4                     | 0.18                                 | 0.54   | 0.18                     | 0.36               |
| Ред. шек./н-н<br>Red.sugars/ Nicotine | 3                                  | 1                | 4                  | 2                     | 0.12                                 | 0.36   | 0.12                     | 0.48               |
| Катрани mg/cig Tar                    | 1                                  | 2.5              | 2.5                | 4                     | 0.10                                 | 0.10   | 0.25                     | 0.25               |
| Спец. обем, см <sup>3</sup> /g        | 4                                  | 1                | 3                  | 2                     | 0.05                                 | 0.20   | 0.05                     | 0.15               |
| Експертиза                            | 1                                  | 3                | 2                  | 4                     | 0.10                                 | 0.10   | 0.30                     | 0.20               |
| Дегустација                           | 1                                  | 2                | 4                  | 3                     | 0.25                                 | 0.25   | 0.50                     | 1.00               |
|                                       |                                    |                  |                    |                       |                                      | 2.25   | 1.60                     | 3.14               |
|                                       |                                    |                  |                    |                       |                                      | 2  | 1                        | 3                  |
| Показатели<br>Index                   | Северна Бугарија Northern Bulgaria |                  |                    |                       |                                      |  |                          |                    |
|                                       | Рангитање на пробите<br>Ranking    |                  |                    |                       | Коефициент<br>на зависност<br>Coeff. | Квалитетен индекс на сортата<br>Quality index of the variety |                          |                    |
|                                       | Козлодуј<br>Kozloduj               | на зависност     |                    | Опака<br>Opaka        |                                      | Козлодуј<br>Kozloduj   | Б. Слатина<br>B. Slatina | Опака<br>Opaka     |
| Никотин Nicotine %                    | 2                                  | 3                |                    | 1                     | 0.20                                 | 0.40   | 0.60                     | 0.20               |
| Вкуп. азот/н-н<br>Total N/Nicotin     | 2                                  | 3                |                    | 1                     | 0.18                                 | 0.36   | 0.54                     | 0.18               |
| Ред. шек./н-н<br>Red.sugars/ Nicotine | 1                                  | 3                |                    | 2                     | 0.12                                 | 0.12   | 0.36                     | 0.24               |
| Катрани, mg/cig Tar                   | 2.5                                | 2.5              |                    | 1                     | 0.10                                 | 0.25   | 0.25                     | 0.10               |
| Спец. обем, см <sup>3</sup> /g        | 1                                  | 3                |                    | 2                     | 0.05                                 | 0.05   | 0.15                     | 0.10               |
| Експертиза                            | 3                                  | 2                |                    | 1                     | 0.10                                 | 0.30   | 0.20                     | 0.10               |
| Дегустација                           | 2                                  | 2                |                    | 2                     | 0.25                                 | 0.50   | 0.50                     | 0.50               |
|                                       |                                    |                  |                    |                       |                                      | 1.98   | 2.60                     | 1.42               |
|                                       |                                    |                  |                    |                       |                                      | 2  | 3                        | 1                  |

Graf i kon 7 - Kompleksna ocenka na sorti te V 0514, V 0454 i PVH 19 od različni reoni na Južna Bugarija



Graf i kon 8 - Kompleksna ocenka na sorti te V 0514, V 0454 i PVH 19 od različni reoni na Severna Bugarija



## ZAKLUSOK

Vez osnova na dobi eni te rezultati od tehnologii koto prouzvave na isti sorti (V 0514, V 0454 i PVH 19) od tipot vixni ja odgleduvani vo različni reoni, most da se donešat sljedni rezultati:

- Spored hemi skri ot sostav ne postojat suvi testveni razliki pomeđu sortite odgleduvani vo različni reoni, so mal i i skladioci na oddelni sostojki karakteristični za bugarski te vixni skri tutuni.

- Hemiskri ot sostav, najbolji zok do t.n. "tipi-en" imaju sorti te V 0454 od reoni te na Pazaritsa i Jambol i PVH 19 od Jambol i Opaka. Vo ovih reoni se proizveduva najkvalitetnata surovi na od ovih sorti.

- Ekspertska ocenka za nadvo-

re{ni te priznaci za kvalitet be{e različni za edna ista sorta proizvedena vo različni reoni.

- Spored degustacionata ocenka, razliki te vo sortite od različni te reoni se poslabi i zrazeni.

- Vez osnova na kompleksnata ocenka za kvalitetot napraveno e sljednovo rangiruvane na sortite po reoni:

Sorta V 0514: Bela Slatina, Prvomaj, Stara Zagora, Opaka i Jambol.

Sorta V 0454: Kozloduj, Bela Slatina, Jambol, Pazaritsa, Stara Zagora i Prvomaj.

Sorta PVH 19: Opaka, Jambol, Kozloduj, Stara Zagora, Bela Slatina, Pazaritsa i Prvomaj.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Боровиков В., Боровиков И., 1998. STATISTICA. Статистический анализ и обработка данных в среде Windows. Филинъ, Москва.
2. Гузелев Л., Мохначева И., 1982. Спектрофотометрична оценка на качеството на тютюна. Български тютюн, 7: 7-10.
3. Лакин Г., 1990. Биометрия. „Высшая школа”. Москва, 118-124.
4. Попова В., Георгиев Св., 1998. Изследване на някои функционални зависимости между състава на тютюна и тютюневия дим. Сборник доклади от Юбилейната научна сесия 50 години СУБ-Пловдив, 1: 469-471.
5. Табакова Е., Арсенян Е., Ранчева А., Елкова Н., 1987. Физични и технологични показатели на българските едролистни тютюни. Български тютюн, 1: 38-42.

## TECHNOLOGICAL CHARACTERIZATION OF THE SAME VARIETIES – -V 0514, V 0454 AND PVH 19 PRODUCED IN DIFFERENT COUNTRY'S REGIONS

V. Nikolova

*Tobacco and Tobacco Products Institute – Plovdiv*

## SUMMARY

The increased use of Virginia type tobacco in cigarette production of American blend type during the past years as the fact that the produced tobacco in our country can't satisfy consumer requirements (cigarette firms) because significant quantities of this type are imported put the annual investigation on quality characteristics of produced varieties. Present actualities in our country in this tobacco production segment are the introduced new varieties, more effective dividing into regions. There is increased interest for this tobacco type for export and investigation of the possibilities for grouping of produced tobaccos in determined regions on the basis of their quality characteristics.

The aim of present investigation is to make technological characterization of the same varieties – PVH 19, V 0514 and V 0454 of Virginia type produced in different regions.

The analysis includes the following indexes: tobacco and tobacco smoke chemical composition; spectrophotometric, expert and degustation assessments. The obtained results are processed by variation al-statistical method. The grading is accomplished on investigated varieties from different production regions on the base of complex assessment. It was determined that the most near chemical composition to quality so called typical Virginia tobacco is: V 0454 variety from Pazardjik and Yambol regions and PVH 19 from Yambol and Opaka, i.e. these are regions with highest quality for these varieties.

*Authors address:*

*Violeta Nikolova  
Tobacco and Tobacco Products Institute  
Plovdiv, Bulgaria*